

ПЕНЗИОНЕРСКИ виџици

НОВА МАКЕДОНИЈА

Број 34,
Четврток,
13.11.2014

СЗПМ

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ЗП-НЕГОТИНО

Прослава на три јубилеи



Илија Емшов

Здружението на пензионерите од Неготино на 25.10.2014 година организираше прослава по повод 68 години од пензионерското организирање во Македонија, 60 години од формирањето на Здружението на пензионерите во Неготино и 10 години од формирањето на КУД „Распеани пензионери“. Прославата ја отвори претседателот на ЗП-Неготино, Петар Захарчев.

- Се собравме да прославиме три значајни и несекојдневни јубилеи. Годинава се навршуваат 68 години од пензионерската организација во Република Македонија, бидејќи на 20 септември 1946 година е донесен првиот закон за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во Република Македонија. Овој датум е прогласена за Ден на пензионерите во нашата земја.

Вториот јубилеј е поврзан со формирањето на нашето здружение. На 6 август 1954 година е свикано основачко собрание на пензионерите од Неготино. Во почетокот на основање-

Прославени 68 години од пензионерското организирање во Македонија, 60 години од формирањето на Здружението на пензионерите во Неготино и 10 години од постоењето на КУД „Распеани пензионери“

то здружението било со многу мал број членови, а со текот на овие изминати години тоа ја достигна бројката од 3.000 пензионери. Имаме собрание од 21 член и извршен одбор од 9 члена, како и други органи и тела. Активности здружението остварува и преку своите: комисији за здравство, комисија за спорт, за одмор и рекреација и комисија за културно-забавен живот. Во здружението имаме и Клуб на пензионерите, а во рамките на здружението дејствува пејачката група „Распеани пензионери“.

За посебно одбележување се работата на активот на пензионерки и групата „Распеани пензионери“ при нашето здружение, која слави 10-годишен јубилеј. КУД „Распеани пензионери“ учествува на сите републички и регионални средби, како и на сите манифестации што ги организираат центарот за култура „Ацо Горчев“ и локалната власт.

Потоа на присутните им се обрати претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски, кој ги поздрави присутните и истакна дека сојузот денес прерасна во најмасовна неополитичка асоцијација, која придонесе многубројното членство да ги афирмира своите проблеми и постигнувања, во организација што се бори нејзините членови да ги уживаат и унапредуваат своите права, и сето тоа благодарение на поддршката на Владата на РМ и другите институции поврзани со пензионерската проблематика. Исто така, претседателот Аргировски ги поздрави ваквите дружења, кои придонесуваат за зближување на пензионерите од различни средини, за воспоставување контакти, разменување искуства, а исто така влијаат и на расположението и на здравјето на пензионерите. На крајот на сите присутни им посака убава забава, добро здравје и долг и среќен пензионерски живот.

За работата на „Распеани пензионери“ говореше Ратка Иванова, претседателка на комисијата за награди и пофалби, која ги потсети присутните за почетоците на друштвото, за првите проби, за ангажманот на првиот претседател на „Распеани пензионери“, Јован Давчев, и друго.

По доделувањето на благодарниците, членовите на „Распеани пензионери“ исполнија неколку песни, кои беа громогласно поздравени од присутните.



ЗП-ШТИП И КАРБИНЦИ



Свечена пензионерска средба

Цвета Спасикова

По повод Денот на пензионерите на Македонија и Денот на Македонската револуционерна борба, на 22.10.2014 година се одржа дружење на најактивните пензионери со раководството во ЗП-Штип и Карбинци.

На оваа свечена пензионерска средба присуствуваа градоначалникот на Штип, прим. м-р Илчо Захаријев, и потпретседателот на извршниот одбор на СЗПМ, Методија Тошевски, како и други ценети гости и претставници на медиумите.

Најпрво присутните ги поздрави и им ги честита празниците претседателот на ЗП-Штип и Карбинци, Михаил Василев. Потоа тој во своето обраќање зборуваше за активностите и за успехите на здружението во изминатиот период, на полето: на спортот, културно-забавниот живот, екскурзиите, отворањето клубови за дружење, социјалните пакети и друго. Исто така тој зборуваше за изградбата на пензионерски дом, која е во тек, за добрата соработка со локалната самоуправа, со градоначалникот на Штип, со СЗПМ и претседателот на Сојузот, Драги Аргировски.

По своето обраќање, тој на градоначалникот на Штип, прим. м-р Илчо Захаријев, му додели благодарница. Градоначалникот Захаријев се заблагодари на укажаната чест и изрази задоволство од соработката и достигнувањата на пензионерите.

Претседателот Василев ја додели благодарница и на женската екипа во влечење јаже, составена од: Стојка Шалева, Стојна Стојковска, Цвета Василева, Блага Арсова, Цена Стефанова и Бранка Митева, за освојеното трето место на 19-тите Републички пензионерски спортски натпревари во Тетово.

За освоено сребро во трчање - жени, благодарница доби Галаба Горгиева, а за златниот медал во машка конкуренција во трчање во Тетово благодарница доби Ристе Нетков.

Доделени благодарници на најактивните пензионери, но и на оние што придонеле за успехите на здружението

Благодарници добија и тренерите Никола Иванов-Аспарух, Тодор Неделков, Димитар Папаров, а Македонка Китанова за придонес во подготовките.

Претседателот Василев додели благодарници и на ТВ Ирис и ТВ Стар за навремено известување, а благодарници добија и градоначалникот на општината Карбинци, Зоран Минов; д-р Влатко Миташов, претседавач на советот на општината Штип; Љупчо Здравев, раководител на подрачната единица на ПИОМ во Штип; и Методија Тошевски, потпретседател на извршниот одбор на СЗПМ, за добрата соработка и придонес во работата на ЗП-Штип и Карбинци. Покрај благодарници, беа доделени и парични награди.

Од името на наградените се заблагодари потпретседателот на извршниот одбор на СЗПМ, Методија Тошевски, и притоа ја истакна добрата соработка на здруженијата со СЗПМ. Како резултат на тоа се реализирани многу активности, отворени се повеќе пензионерски клубови, почната е изградба на домови за стари што се покажаа како насušна потреба на новото време и друго.

На крајот потпретседателот на извршниот одбор на ЗП-Штип и Карбинци, Коста Штеријев, во името на здружението, му врачи благодарница на претседателот Михаил Василев за успешното водење и постигнатите успеси на ЗП-Штип и Карбинци. Со дружење и оро се прославија постигнатите успеси.

Конститутивна седница на собранието



Цветанка Илиева

Неодамна, едно од најголемите скопски здружение на пензионери, ЗП-Центар, избра раководство што ќе раководи со здружението во наредните четири години. На конститутивната седница на собранието на ова скопско здружение најпрво беше избрано работното претседателство, беше донесен деловникот за работа и беа избрани верификациската и кандидациската комисија.

За работата на здружението во изминатиот период од четири години имаше излагање претседателот на извршниот одбор на ЗП-Центар, Павле Спасев.

Во своето излагање претседателот Спасев истакна дека собранието со успех го водеше д-р Крсте Ангеловски, а истото во изминатиот период има одржано 12 седници на кои се справало по над 55 прашања од областа на пензионерската проблематика. На седниците собранието донело низа значајни одлуки за работа на здружението, како и одлука за збратимување на здружението со ЗП-Кочани.

Исто така, тој информира дека из-

вршниот одбор на здружението во посочениот период има одржано 29 седници на кои биле разгледувани и решавани многу прашања и проблеми од интерес на пензионерите. Биле донесени повеќе важни одлуки, меѓу кои и одлуката за отворање седум нови пензионерски клуба.

За работата на здружението во изминатиот мандат, надзорниот одбор по деталното разгледување на документите за материјално-финансиското работење констатирал дека здружението работело економично и домаќински. Забележливи активности имале и сите комисији на здружението, а работата на разграноците се одвивала многу поорганизирано како резултат и на новоотворените клубови во седум разграноци, а наскоро ќе бидат отворени уште два клуба.

Во дискусијата по излагањето учествуваа: Јордан Арсовски, Елена Мојсова, Ристо Камчевски, Вељан Стојковски, Спири Николовски, Анастасија Стојанова и други. Меѓу другото, беше нагласено дека Здружението во изминатиот период сосема успешно ги реализирало програмските определби, а притоа ниту една област не била запоставена. И учесни-

Во новото раководство на здружението избрани се членови што се докажале со своите активности во изминатите четири години

ците во дискусијата како најзначајна активност го истакнаа отворањето на пензионерските клубови во соработка со локалната самоуправа. Беше истакната и добрата соработка со СЗПМ за подобрување на здравствената положба на пензионерите, социјалната заштита, но и за другите потреби на пензионерите.

По завршување на дискусијата беа верификувани мандатите на новоизбраните членови на собранието. За претседател на собранието на ЗП-Центар повторно беше избран д-р Крсте Ангеловски, за потпретседател беше избрана Василка Цветковска, а за членови на надзорниот одбор: Димитар Тодевски, Надежда Салчиева и Лиљана Хациспасава. За членови во собранието на СЗПМ од ова здружение беа избрани: д-р Крсте Ангеловски и Салтир Каровски, а за членови на собранието на СЗП на градот Скопје д-р Крсте Ангеловски, Павле Спасев и Вељан Стојковски. На конститутивната седница беа избрани и 10 члена на ИО на собранието на здружението и три члена на комисијата за статутарни и други правни прашања.

По завршување на конститутивната седница на собранието, се одржа и првата седница на извршниот одбор на ЗП-Центар во новиот состав, на која за претседател повторно беше избран Павле Спасев.

ЗП-КУМАНОВО

Пензионерите за својот град



Киро Герасимов

И оваа година во организација на ЗП-Куманово се одржа манифестацијата „Пензионерите за својот град“, на која, покрај кумановските пензионери, присуствуваа и пензионери од ЗП-Кочани. На оваа традиционална свеченост претседателот на Сојузот на здруженијата на

пензионерите, Драги Аргировски, на кумановските и на кочанските пензионери им го врачи високото признание што Меѓународниот фестивал за трета животна доба што се одржува во Љубљана, Република Словенија, им го додели на СЗПМ и на здруженијата што го претставуваа сојузот. Признанието е за долгогодишно учество и придонес во

ЗП-БИТОЛА

Се разлеа песна под Тумбе-кафе

Добре Тодоровски

По повод 4 ноември, Денот на ослободувањето на Битола, Активот на пензионерките при ЗП-Битола во ресторанот „Император“ под Тумбе-кафе организираше заедничко дружење и чествување на празникот, на кое присуствуваа над 400 учесници и гости од четиринаесет активности на пензионерки од Република Македонија.

На оваа масовна свеченост прв на присутните им се обрати претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој го истакна значењето на ваквите собири по повод знаменити датуми и настани, на кои неизбежно се стекнуваат и нови пријателства и се зацврстува соработката помеѓу активите на пензионерки и здруженијата.

Присутните ги поздрави и претседателот на здружението на битолските пензионери Томе Илиевски, а во знак на благодарност за учеството на средбата, со желба и во иднина



да продолжи и да јакне соработката, претседателката на Активот на пензионерките од Битола, Марика Илиевска, им врачи по еден каранфил на претседателките на активите од

гостинските здруженија.

- Ова е еден од најубавите моменти во годината. По повод овој значаен јубилеј, 70 години од ослободувањето на Битола, на едно место се собрани толку голем број активности на пензионерки и нивни членки. Ова е навистина собир за паметење. Секој човек, особено во овие години, со себе носи различни проблеми и ова е убава можност барем за малку да се заборави на нив. Ваквите средби претставуваат и поттик за пролабочување на соработката и за размена на информации за активности, но и за животот на жената и влошто на луѓето од оваа доба - рече потпретседателката на битолските пензионери Цветанка Ангелковска.

Средбата помина во пријатно расположение, со игра и песна под Тумбе-кафе, заедно со звуците на реноминиранот оркестар од ресторанот „Император“.



ЗП-ВИНИЦА

Пензионерска средба за паметење

Првпат Здружението на пензионери од Виница на 13 септември 2014 година организира пензионерска средба во природа на локалитетот Свети Спас, во селото Драгобратце. Црквата „Свети Спас“ е една од најстарите во виничкиот крај. Изградена е од речен камен и малтер, а се наоѓа на блага висорамнина, што исклучително ѝ одговара на пензионерската популација. На средбата учествуваа здруженија на пензионери од: Виница, Радовиш, Кочани, Пехчево, Струмица, Берово и други, со околу 1.000 корисници на пензија. По пристигнувањето пензионерите се сместија под сенките на багремите, кои гордо се издигаа високо околу дворот на црковниот храм.

На средбата со поздравна реч прв на присутните им се обрати претседателот на ЗП-Виница, м-р Милан Петров, а по него градоначалникот Емил Дончев рече дека е среќен што во Виница гледа толку голем број пензионери и дека секогаш ќе се залага за достоинствен живот на пензионерите од неговата општина.

Од Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија на оваа пензионерската средба на присутните им се обрати Станка Трајкова, секретар на

извршниот одбор на СЗПМ, која истакна дека сојузот секогаш поддржува средби во природа, бидејќи тие се во насока за здраво и активно стареење на пензионерската популација. Истотака, на овие пензионерски средби пензионерите се информираат за местото што го посетуваат, а безвременската Виница го заслужува тоа, бидејќи во неа е музејската поставка „Теракотата“, каде што можат да се видат оригинални теракотни икони, како и праисториските алатки и друго.

На оваа прекрасна средба, која веројатно ќе прерасне во традиционална, пензионерите следеа и музичка програма. Потоа се играше и се пееше, заедно со прекрасните звуци на гајдацкијата, кој се истакне со својата музичка дарба. За ручек домаќинот ЗП-Виница и манастирскиот одбор на пензионерите им обезбедија и гравче, кое таму, на таа зелена ливада, беше од вкусно-повуско. На крајот во овој убав септемврискан ден пензионерите како да не сакаа да заминат. Дружењето заврши со желба и верување дека идната година тука повторно ќе дојдат, како и со комплименти за исклучително добрата организација на домаќините. **С. Т.**

ЗП-КИЧЕВО

Здравјето и правата на пензионерите - приоритет за ФЗОМ и за СЗПМ



А. Ристоски

Во организација на Сојузот на пензионерите на Македонија и Фондот за здравство на РМ, заедно со Здружението на пензионерите и Општинската организација на Црвениот крст од Кичево, во просторите на хотелот „Кичево“ се одржа работилница посветена на заштитата на здравјето и правата на пензионерите.

Работилницата ја отвори секретарот на ЗП-Кичево, Добре Лазарски. Претседателот на СЗПМ, Драги Арги-

ровски, ги поздрави присутните пензионери, кои беа дојдени во голем број, истакнувајќи дека СЗПМ секогаш ќе се залага за здравјето и правата на пензионерите и затоа ова работилница е посветена токму на оваа тема.

На работилницата говореше и директорот на ФЗОМ, Назим Џемаили, кој пред пензионерите ја образложи целокупната програма на ФЗОМ, со која е предвидено да се одржат повеќе вакви работилници со единствена цел - Фондот да биде поблиску до пензионерите, во заштита на нивното



здравје, но и на нивните права што им припаѓаат.

Во стручниот дел на работилницата со свои излагања учествуваа д-р Амела Цана, раководителка при ФЗОМ, која говореше за здравствената заштита од разни болести, за лекување на шеќерната болест, кардиоваскуларните заболувања, за здравата исхрана и физичката активност, за превентивата во сузбивањето болести и друго. На работилницата во име на ФЗОМ за правата на пензионерите свое излагање имаше и Ивана Атанасоска, која ги претстави сите права на пензионерите од областа на здравствената заштита.

Во дискусијата присутните пензионери учествуваа со свои прашања,

особено за воведувањето на „Мој термин“, кој, иако со мали пропусти, сепак се покажа како доста корисен, со што се избегнуваат многуте чекања во здравствените установи во РМ. Пензионерите прашуваа и за зголемувањето на позитивната листа на лекови, болничките услуги и друго. Во одговорите на многубројните прашања учествуваа и раководителот на Фондот за здравство од Кичево, Лазе Грујоски, како и претставници на ОО на Црвениот крст во Кичево.

По исцрпната дискусија домаќините од Кичево им се заблагодарија на претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, и на директорот на ФЗОМ, Назим Џемаили, што овозможија оваа работилница да се одржи во Кичево.

ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗП ПРИ ОВР-СКОПЈЕ НЕУМОРНИ ПАТНИЦИ

Пензионери-глобтротери



Севастија Сотировска

Патувањата при кои се спознаваат нови предели и луѓе и остануваат во меморијата збогатуваат секого. Знаејќи го тоа, пензионерите од здружението на ОВР-Скопје, по Лутраки, Водеи, Трескавец, Зрзе и други места, годишнашнот есенски поход го продолжи низ војводинските салаши, Нови Сад и Белград.

Првата дестинација беше манастирот „Покајница“ и посета на црквата „Брвнара“ во Велика Плана. Не пречека свежиот планински воздух, а манастирската градина беше обоена со колорит од есенските бои. Втората попатна станица беше Ковачица и посета на Галеријата на наивната уметност. Каде побрзо да се насочи погледот? Ликов-

ното творење на ковачичките наивни сликари е единствено доживување. Во сликите на овие автори е претставена селската реалност, но со поетски дух. Понесени со ваквите впечатоци пристигнавме на „Мајкин-Цветни салаш“, по што следуваше посета на винарницата и дегустација кај познатиот музички уметник Звонко Богдан.

Презентерката - истинска убавица беше ненадминлива во нејзиното презентирање на вината што се произведуваат токму во оваа раскошна винарница како „пино бланк“, „куве“, „шардоне“, „совињон бланк“ и виното со препознатливото име „осам тамбураш“.

Овде минавме две убави вечери, при што констатиравме дека стариот војводински салаш повторно станал

центар на животот и собирање на луѓето со чашка добра домашна ракија, тамбурашка музика и традиционална храна.

Другарувањето продолжуваше со поголем интензитет, а фотографите помногубројни. Позитивната енергија не не напушташе и во градот на фестивалите Суботица, а езерото Палик, кое, според легендата, настанало од Панонско Море, денес е позната туристичка дестинација и затоа што езерските води имаат лековити својства против кожни и коскени заболувања.

Есенското сонце беше нашиот најголем сојузник што го одржуваше посебното расположение и при посетата на Нови Сад, каде што во едно познато кафеле направивме пауза, со пијалак или кафе и групна фотографија за

Патувањата при кои се спознаваат нови предели и луѓе и остануваат во меморијата збогатуваат секого

долго сеќавање. Да се посети Нови Сад, а да не се качите на Петроварадинската тврдина, како да не сте биле таму. Оваа тврдина, според историските податоци, била изградена од Австријците, а ова место често се нарекува и како Гибралтар на Дунав.

Ова патување не ќе беше цело ако ја одминевме Фрушка Гора, со нејзините многубројни манастири. Ги има во голем број, а најпознат е „Крушедол“, сместен во еден дел од раскошната шума на оваа позната планина. Повторно, при посетата на ова здание, не обзиде единствената восхит, со нашите необјасливи мисли за доживување на духовното.

Белград и Дедиње беа последните дестинации. Со радост во срцата, со убави спомени и, секако, со спомени-те за ова наше преубаво патување, пристигнавме дома, нестрпливи да им ги пренесеме сите импреси на нашите најблиски и на многубројните читатели на „Нова Македонија“ и на „Пензионерски видовици“.

ЗП-ПРИЛЕП

Драги Башески - новинар, карикурист, радиорепортер



Кирил Ристески

Се определив книгата да биде претставена во родното место на Благоја Говедарчето, таму каде што живеел и го познавал, таму каде што се борел и загинал. Сакав на одреден начин книгата да ја доближам до обичниот човек - селанецот, земјоделецот. Се прават промоции во центрите за култура, музеи, библиотеки, но јас се одлучив за овој начин и место, вели Башески.

Башевски сега е пензионер, но со својата секојдневна активност се докажува во публицистиката. Иако е во својата 74-та година, пишувањето книги, цртањето карикатури и пишувањето хуморески се негови неразделни животни определби.

- Подолго време бев оптоварен со темите што ми лежеа и како да чекаа да видат бело видело. И така, по многуте карикатури и хуморески што ги објавував во „Нова Македонија“, „Народен глас“, „Остен“, „Тројка“, „Коприва“, „Македонски спорт“, „Слободна Далмација“, „Победа“ и други, дојдоа на ред и книгите. Така, во 1991 година со свој труд учествував на тркалез-

ната маса „Ченто, човек, револуционер, државник“, во кој го истражувал и го опишал неговиот придонес во спортскиот живот во Прилеп, меѓу двете светски војни - вели авторот.

Инаку Башевски, познатиот прилепски новинар и радиокоментатор на спортски настани, во 2005 година ја објави книгата „Прапорчиња“, а две години подоцна и книгата „Панде Чесноска, убиена или ликвидирана“. Во 2009 година ја објави книгата „Предадени“, а година подоцна и „Родот Башески од Варош“. Истата година собира обемен материјал за новинарството и прилепските новинари и ја издава книгата „Перото на прилепските новинари“.

Овој неуморен пензионер и по неговата најнова книга што деновиве беше промовирана ни рече дека нема да запре со пишувањето сè додека може и го служи здравјето.

На крајот да споменеме дека љубителите на спортот секако се сеќаваат на неговите радиопреноси за Радио Прилеп и Македонското радио од повеќе градови од Македонија, Косово, Хрватска, таму каде што играше ФК Победа од Прилеп.

НАГРАДАТА „8 СЕПТЕМВРИ“ ЗА БОКСЕРСКИОТ ТРЕНЕР МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЌ

За 32 години работел со над 120 боксери



Спирко Николовски

По повод Денот на македонската државност, меѓу другите добитници, со државната награда „8 Септември“ за 2014 година, која ја доделува Агенцијата за млади и спорт на РМ, се стекна и нашиот сограѓанин, пензионерот Мирослав Петровиќ. Ова високо признание му беше доделено за неговиот придонес во раз-

војот на боксот во Македонија.

Неговата животна приказна почнала во Крагуевац, каде што е роден пред 68 години и каде што се школувал. Не претпоставувал дека едно присуство со другарите на боксерска ревија ќе го трасира неговиот животен пат во боксерска кариера. Ракавиците првпат ги вкрстил како младо момче во боксерскиот клуб Раднички од Крагуевац, а потоа овој

исклучително благороден спорт го усовршувал во Пула, заедно со боксерската легенда Мате Парлов.

По активното боксување, кариерата ја продолжил во Куманово, каде што го почнал тренирањето на тогаш голобрадите момчиња во БК Куманово. За период од 32 години, Петровиќ работел со над 120 боксери и од Куманово направил центар на боксот во Македонија. Под неговото будно око израснаа десетина врвни боксери, кои се закитија со многу признанија на државни, балкански, медитерански, европски и олимписки натпревари и игри.

Кога ќе го прашате кои боксери му се најдраги, вели дека сите му се мили, но од сите нив го издвојува Аце Русевски, кој постигна најмногу со освојувањето сребрен медал на Олимписките игри во Монреал, Канада. Во долгиот список негови ученици се имињата на Реџеп Јакупи, Реџеп Реџеми, Сами Лимановски, Миле Гиевски, Мухамед Алија, Самет Салиевски, Сефедин Салиевски и многу други.

На разделба од нашата средба не го криеше задоволството и рече: - Боксерскиот клуб беше мој дом, а боксерите мои миленици. Јас им бев и мајка и татко. Со членувањето во клубот тие се развиваа како граѓани, се социјализираа. На сите им благодарам. И тие не ме забораваат. Ме почитуваат и денес, ме канат на нивни свадби, родендени и други веселби.

Инаку, покрај оваа награда Мирослав Петровиќ, има добиено и Ноемвриска награда на градот Куманово, како и многу награди од други боксерски федерации и сојузи.

ЗП-ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Активностите се одвиваат со несмален интензитет



Здружението на пензионери Горче Петров со несмален интензитет продолжува да ги остварува своите активности од годишната програма. Една од нив е и продолжувањето со активна работа

на фолклорната секција, која опфаќа игроорна група и соло-пејачи. За подобро да се подготви, здружението ангажира кореограф што ќе настојува оваа група за време на настапите да се претста-

ви со нови ора и убави песни од нашите краишта. Активностите на оваа секција се одвиваат во Центарот за култура во Горче Петров, во простории без надоместок, благодарение на поддршката од градоначалникот на општината Горче Петров, Сокол Митровски.

По повод „Неделата за грижа на стари лица“ и Програмата за одбележување на „Годината на солидарност“, Активот на пензионери ја посети гериятриската болница „13 Ноември“ во населбата Дексион, каде што на станарите им беше одржана едночасовна културно-уметничка програма. Станарите и персоналот беа премадоволни од посетата на пензионерите, која им го разубави денот, и посакаа вакви средби да има што почесто.

Здружението на пензионери Горче Петров и оваа година вреше организирано снабдување со огревно дрво на рати за своите членови. Иако испораката се врши забавено и отежнато, одговорните се надеваат дека за неколку дена целосно ќе се изврши испораката и пензионерите од ова здружение подготвено ќе ја дочекаат зимата.

Љ. Р.

ВЕРА ЦВЕТАНОВСКА, ПРВАТА КАМИОНЦИКА ВО МАКЕДОНИЈА

Возев со песна

При неодамнешната средба со 75-годишната пензионерка Вера Цветановска од Велес ја дознавме нејзината животна приказна за професионалната определба - целиот работен век да го мине возејќи камион.

Кога се омажила имала само 16 години. Нејзиното момче било трговец и работело во Велес, а таа седела дома и по цел ден си потпевнувала. Дека имала талент покажала и на аудицијата за „Микрофонот е ваш“ во Велес, кога и понудиле да пее и за Радио Скопје.

- За жал, мојот сопруг, тогаш, не ми дозволи да се занимавам со пеење. Ми рече: „Седи си дома, невесто, јас ќе работам за двајцата“. Арно ама семејството се намножи и кога се преселивме во Скопје, веќе имавме три деца, кои не можевме да ги издржуваме само со една плата. Барајќи решение за да го зголемиме семејниот буџет, се пријавив да полагам за возач од Б-категиорија. Положив без негативни поени и веднаш седнав во новопкупеното „тамче“. Така почнав и јас да заработувам, превезувајќи низ Скопје и во внатрешноста. По две години возачко искуство, си купив камион „застава 645“. Сопругот, кој сè уште не веруваше во моите способности, гласно размислуваше: „Како, морижено, ќе се снаоѓаш по патиштана сама?!“.



Јас, пак, размислував како ќе положа за Ц-категиорија. Возењето и тестовите не ми беа проблем, туку мотористиката! Но на испитот покажав машко возење, така што успешно ја положив и мотористиката.

Откако добила дозвола за Ц-категиорија, камионцика Вера почнала да крстосува по патиштата, на кои ѝ се случувале интересни случки и доживувања. Еве едно од нив.

- Еднаш сообраќаен полицаец со вклучени сирени и светла ми даде знак да застанам и кога ме виде ми рече: „Вози, мајсторе! Не ми се веруваше, па сакав да се уверам дека навистина возачот е жена!“.

Инаку, баба Вера е една од најактивните членки во ЗП-Велес и со своите сестри-бачки е позната по пеењето стари македонски песни во трио. Како потврда на тоа на крајот на средбата ни ја отпеа убавата народна песна „Јовано, Јованке“.

В. А.